

Мораше ли Заев да биде главна ѕвезда на "вмровскиот мјузикл"? Непишаното правило вели дека во грешките треба да се бараат причините за новонастанатите состојби во политичкиот мозаик во Македонија.

Тој им пречи на многу политички противници во СДСМ и пошироко, па затоа подобро е со него да се занимава ВМРО-ДПМНЕ, отколку тоа да го прават неговите сопартисјци.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ОД СТРУМИЦА НАПРАВИ ГРАД, А НЕ "ПАЛАНКА"

# ВО ГРЕВОТ НА "МАЧЕНИКОТ" ЗОРАН ЗАЕВ СЕ БАРА ПРИКАЗНА

Н овата сдсмовска политичка ѕвезда, струмичкиот градоначалник и потпретседател на СДСМ, Зоран Заев, кој беше приведен од страна на полицијата заедно со уште четворица негови соработници, кои всушност беа избрани за "курбан-бајрам", ќе се бранат од слобода. Одлуката ја донесе Основниот суд Скопје I Скопје, каде повеќе од 12 часа беа испитувани осомничените за злоупотреба на службените овластувања околу изградбата на трговскиот центар "Глобал" во Струмица. Приведувањето на Заев беше повод пратениците од коалицијата "Сонце" да излезат од Собранието и да ги "бранат" честа и демократијата, но воедно, на чело со Шекеринска, тие правеа притисок и врз правосудството. Нивниот протест е легитимен, но зошто не ја бранат демократијата ако биде приведен сдсmoveц за украдени 100 денари, или некое друго лице, кое нема леб за јадење и е принудено да краде. Тоа значи дека партијата за некогo е мајка, а за друг маќеа. Меѓутоа, овој класичен судски предмет нè предупредува и на големата политичка димензија на случајот, а не на кривичната одговорност на осомничениот, кој се гони по неколку правни нешта. Имено, уште на почетокот нешто нè наведува на помисла дека тука "смрди", од тоа како е приведен до она за што се товари. Доколку се разгледува првата опција, како и зошто е приведен, тогаш во позадина ќе излезат неколку главни политички пораки, кои треба да се претресат и да се анализираат, бидејќи сите инволвирани страни ги "билдаат" приказните. Од една страна се слуша еуфорија дека Заев е чист, божем тој е "цвеке за мирисање", додека од друга страна се слуша за "гревови", што политички, што правосудни. Дали двете страни се "цвеке за мирисање"? Постојат аргументи, кои одат во прилог на оштетената страна, но и факти за другата позиција, која по сила на законот приведува и мали и големи луѓе во Македонија. Но, зошто Заев? Мораше ли Заев да биде главна ѕвезда на "вмровскиот мјузикл"? Според напишаното

правило, во грешките треба да се бараат причините за новонастанатите состојби во политичкиот мозаик на Република Македонија. Затоа мораме да заклучиме дека сите сме влезени во "шема".

Прво, никој не е безгрешен, па макар и тој да е потпретседател на СДСМ, односно втор човек по Радмила Шекеринска. Но, откако таа најави оставка од лидерската функција се полагомија многу лица. Поради тоа, за некои кандидатурата на Заев за претседател на СДСМ значи спас, додека други ја преферираат втората опција. И така, срам не срам, се вртиме во круг, од почеток кон крај. Меѓутоа, има ли крај на нештата?! Најголемиот меѓу големите најави враќање во партијата.

Дали претседателот Бранко Црвенковски почна да го чисти СДСМ од негативниот багаж, вклучувајќи го тука и "пакетот" Шекеринска, Макрадули, Минчев, Ивановски и други, неспособни политичари, кои ја "унаказија и уназадија" позицијата на партијата? Дел од одговорот може да биде позитивен, меѓутоа зошто Зоран Заев беше ставен на жртвеник, а не некој друг сдсmoveц. Пред сè, Заев им пречи на многу политички противници во СДСМ и пошироко, па затоа подобро е со него да се занимава ВМРО-ДПМНЕ, отколку тоа да го прават социјалдемократите. Но, од друга страна, ап-

сењето на струмичкиот градоначалник одговара на тезата дека сè ова претставува дел од сценариото Заев да се премисли и да стане единствен кандидат за претседателската функција во СДСМ, со што всушност се спасува кожата на сегашниот пратенички "пакет", кој ја урниса партијата.

Второ, зошто ВМРО-ДПМНЕ повторно ја прави истата грешка? Зошто по Бучковски сега се впушта во нова полициско-политичка авантура?

Навистина Зоран Заев им пречи, но не толку за да им ги замати пресметките на локално или на национално ниво. Во овој момент, па дури и во наредните десеттина месеци, тој не е способен да ја срамни популарноста на Никола Груевски.

Тоа значи дека во соработка со старите волци од СДСМ, дел од вмровците заткулисно направија пуч во полицискиот кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Кон ова нè наведува фактот дека кадрите на ВМРО-ДПМНЕ не се толку способни и стручни да направат акција, која би била извршена без и една црна дамка. Всушност, и дамката е цел, која се бара од апсењето на струмичкиот градоначалник. Зошто се апсеше Заев кога министерката Јанкулоска е надвор од земјава? Зошто се приведе градоначалникот кога шефот на државата е во посета на Албанија?

Во тој момент ниту се носеа некои т. н. скокотливи законски промени во Собранието, ниту се избираше Владата на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се случуваше и за времето на апсењето на Бучковски, министерката беше надвор од земјава, претседателот беше на одмор, само дел од контроверзните кадри на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ беа во земјава. Зарем новиот Деловник за работа на Собранието на РМ претставува значајна карика за функционирање на политичкиот живот во земјава. Не! Коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ е гаранција за комотност во работењето на премиерот Никола Груевски. Гледано однадвор како се одвиваше приведувањето на струмичката свезда сè беше направено наопаку, дури продолжува и политиката на ВМРО-ДПМНЕ и на Владата да ги користат полицијата и судовите за политички пресметки со опозицијата. Но, кој може да им верува на овие изјави - само оние кои политички се непотковани и веруваат дека со популистичка пропаганда или со примена на "бајрак" ќе може да се стекне довербата кај македонската публика. Впечатокот и славата одат заедно но, исто така, тие и брзо згаснуваат, бидејќи бајрактарите од полицијата знаат и умеат навреме да киднат од бојното поле. Оние кои ја издадоа наредбата за извршување на полициската акција никогаш нема да се појават во јавноста, односно секогаш остануваат неказнети поради повисоки партиски интереси. Тоа значи дека срамот ја спасува нивната скапоцена волча кожа. Во целава ситуација не треба да нè зачудува ниту ситуацијата која укажува дека "бајрактари" имаше и на спротивната страна, на СДСМ, кои наводно се нафатиле дека ја бранат демократијата, да го бранат Уставот, се колнат во независно судство, но направија линч. Прво, судот подлегна на притисокот на власта, а потоа подлегна и на притисокот на опозицијата. И..., сега барај правдина, кој бил во право, а кој бил во криво. Каква е тоа правда кога казната се одредува според ќеифот на политиката.

## ЕУФОРИЈА И ПОБЕДА

Потпретседателот на најголемата опозициона партија, Игор Ивановски, истакна дека Владата сакала со еден потег да го избрише СДСМ. Тој и лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, вршеа притисок за ослободување на Зоран Заев.

Заедно со околу стотина поддржувачи на партијата и на Зоран Заев тие се обидоа насилно да влезат во просториите на Судот, каде се вршеше испитувањето. При тоа се судрија со полицијата, која го обезбедуваше судот. По распитот струмичкиот градоначалник беше еуфорично пречекан од членовите и симпатизерите на СДСМ.

"Ви ветив, не одиме дома додека Зоки не е со нас. Денес тој заслужено мирно ќе спие со своето семејство, но и ние, и цела Македонија", оцени Шекеринска по ослободувањето на Заев.

"Денес, на крајот од овој ден, се случи

она што само ѝ доликува на Република Македонија. Правдата повторно победи. Се случи на крајот доказ за честоста и на луѓето кои беа, ќе кажам јавно, политички обвинети, но сигурно се случи и честност и крајниот ефект да биде само правда и ништо друго", оцени Зоран Заев по ослободувањето.

"Сакам да пуштам еден апел, вака како денес Република Македонија не можеме да ја градиме, господине Груевски. Колку и да ни се подли намерите, секогаш ќе дојде до правда. Мораме рамноправно, на рамни основи да се бориме. Мораме да се почитуваме, пред сè и над сè, меѓу себе како граѓани, за на крај граѓаните да нè оценуваат кој колку вредиме", додаде Заев.

## ДЕЛОТО НА ОСОМНИЧЕНИТЕ

"Актуелниот струмички градоначалник Зоран Заев и неколку вработени во Општината се осомничени дека ги злоупотребиле службената положба и овластување. Пред истражниот судија, покрај Заев, беа изведени С. Д. (54), раководител на секторот за урбанизам, Н. Г. (41), раководител на Одделението за административна поддршка на градоначалникот, И.Т. (60) општински урбанистички инспектор. Лицето К.П. (46), вработено во Општината, одговорно на секторот за правни и општи работи беше недостапно за полицијата. Г.К. (29), основач и управител на струмичките фирми 'Де лукс инженеринг' и на 'Сим инженеринг', е пријавен за злоупотреба на службата. Пријавените во зависност од овластувањата кои ги имале, злоупотребата ја извршиле на тој начин што прво спровеле јавен тендер за избор на соинвеститор за градење на Трговски деловен центар на локација на поранешниот градски пазар во Струмица, кој бил во спротивност со Законот за јавни набавки и при тоа да не се регулираат имотно-правните односи на предметното земјиште. Тоа било во спротивност и со Законот за градба и со Законот за просторно и урбанистичко планирање и други законски прописи. Земјиштето на кое е изграден трговскиот деловен центар е во сопственост на Македонија, а корисници се повеќе правни и физички лица. Истовремено, за него во тек е постапка за денационализација. Со ова пријавениот Г.К., управител на 'Де-лукс инженеринг' ДОО Струмица-соинвеститор на Општина Струмица, кој го добил тендерот за градење на објектот, се стекнал со имотна корист од околу 7.805.544,00 евра. На 1.2.2006 г. пријавениот 3.3. донел Предлог-одлука за реконструкција и надградба на градско пазариште во Струмица, по што на 7.2.2007 г. до Бирото за јавни набавки бил доставен План за јавни набавки на Општината за 2006 г. и Дополнение на Планот за јавни набавки, во кое свесно не е наведена планираната јавна набавка за реконструкција и надградба на градско пазариште во Струмица, затоа што согласно Законот за јавни набавки, во Бирото за јавни набавки се проверува дали доставениот план за јавни набавки е во

Претседателот Бранко Црвенковски сметаше дека со апсењето на градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, продолжува практиката на злоупотреба на власта и на полицијата за политичка пресметка со сите неистомисленици.

"Јас секогаш сум бил против криминалот и сум ја поддржувал борбата против криминалот, така и сега. Но, мислам дека премногу лесно Владата и МВР си дозволуваат некои луѓе јавно да ги жигосаат, а потоа низ судската постапка да се процени дека тоа било неосновано".

Истражен судија од скопскиот Кривичен суд ќе треба пак да одлучува дали ќе му одреди притвор на градоначалникот на Струмица и потпретседател на СДСМ, Зоран Заев. Ова следува откако Кривичниот совет на Судот ја прифатил жалбата на Обвинителството, кое смета дека Заев може да влијае на сведоците.

согласност со законот, се следи и се анализира спроведувањето на законите и на другите прописи за јавни набавки, за што веднаш ги информира Владата и министерот за финансии. Советот на Општината донел одлука за реконструкција и надградба на пазарот. Неколку дена подоцна Заев објавил јавен тендер за избор на соинвеститор за реконструкција и надградба на градското пазариште, кој го доставил само во еден дневен весник, а согласно Законот за јавни набавки бил должен отворениот повик за должително да го објави во 'Службен весник на РМ' и на веб-страницата за јавни набавки на Бирото за јавни набавки", се вели во соопштението на МВР.

Пријавените К.П., С.Д. и Н.Г., првиот како претседател, а останатите двајца како членови на Комисијата за јавни набавки, наместо во согласност со Законот за јавни набавки, да ги исклучат двата понудувача поради некомплетна документација, извршиле оценување на понудите и на пријавениот 3.3. му предложило да склучи договор за избор на соинвеститор за реконструкција и надградба на градското пазариште со фирмата "Де-лукс инженеринг", како најповолен понудувач, по што во име на Општина Струмица на 27.6.2006 г. склучил Договор за соинвеститорство и заедничка градба со ДГТУ "Де-лукс инженеринг" ДОО Струмица, застапувано од управителот, пријавениот Г.К. Во Договорот за соинвеститорство, пријавениот 3.3. во име на Општината како своја инвестиција го отстапил за изградба земјиштето кое се наоѓа на повеќе катастарски парцели во Струмица, на кои треба да се реконструира и надгради Градскиот трговски центар, а тие се во сопственост на РМ и како корисници се јавуваат повеќе пр-

Приведувањето на струмичката звезда беше направено наопаку, а дури и да продолжува политиката на ВМРО-ДПМНЕ и на Владата да ги користат полицијата и судовите за политички пресметки со опозицијата, кој може да им верува на овие изјави - само оние кои политички се непотковани и веруваат дека со популистичка пропаганда или со примена на "бајрак" ќе може да се стекне довербата кај македонската публика.



**СУДОТ ТРЕБА ДА ПРЕСЕЧЕ - ИМА ЛИ КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ВО ТРГОВСКИОТ ЦЕНТАР "ГЛОБАЛ"**

авни и физички лица. Во однос на овој Договор, пријавениот Г.К. на 20.10.2006 г. во име на ДГТУ "Де-лукс инженеринг", како гаранција го ставил севкупниот имот кој по договорот за заедничка градба ќе биде сопственост на фирмата, затоа што во моментот инвестицијата на оваа фирма за изградба на трговскиот центар изнесува 5.000.000 евра, сума со која потврдува дека одговара на обврските и барањата на Општина Струмица и гарантира дека целосно ќе ги заврши обврските, кои произлегуваат од договорот и од спогодбите. На 17.7.2006 г. пријавениот З.З. во име на Општината поднел барање за издавање Извод од урбанистички план од Струмица и поднел барање за издавање Решение за локациски услови за градба, без притоа да наведе за кои катастарски парцели се

однесува, како и барање за одбележување и за издавање акт за регулациона, градежна и нивелациона линија во кое е наведена само една катастарска парцела во КО Струмица. Во периодот од 26.5.2006 до 25.10.2006 г. З.З. во име на Општината склучил 25 спогодби со правни и физички лица, кои се корисници на градежно земјиште и сопственици на објекти на градското пазариште. Но, во спогодбите е наведено дека лицата се сопственици и на земјиштето, односно дека се согласуваат нивната недвижност изградена на катастарската парцела, како и идеалниот дел од земјиштето го даваат и ѝ го преотстапуваат на Општината, а како надоместок за тоа, како и за изгубената заработувачка да им се обезбеди соодветна површина во објектот кој ќе се изгради (трговски деловен центар).

Од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам при Министерството за транспорт и врски два пати извршил надзор по предметот, при што утврдил неправилности спротивни на Законот на просторно и урбанистичко планирање и укажал и наложил запирање на постапката за извршување на одобренieto за градење. По укажувањата на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и Државниот управен инспекторат И.Т. на 20.3.2007 г. изготвила нов Записник, во кој констатирала дека во однос на реконструкцијата и надградбата на градското пазариште нема елаборат за нумерички податоци, дека градителот - Општина Струмица - нема доказ за право на градител, бидејќи по Имотниот лист корисник е ЈПКД "Комуналец", а сопственик РМ.



MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION



str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12  
1000 Skopje, Macedonia  
tel/fax: ++389 2 3128 155  
mobil : ++389 70 367 925  
marili@marili.com.mk  
www.marili.com.mk